

"Чекор напред" е мотото на целосната програма која ја реализиравме во Република Македонија од 1 до 9 мај 2005 година. Тоа претставува своевиден симбол на актуелните евроинтегративни процеси во Република Македонија, со очекувањата до крајот на годината земјата да стане кандидат за полноправно членство на Унијата.

■ Пишува: Рената МАТЕСКА

Под мотото "Чекор напред" и со богата програма на активности во организација на Европското движење на Република Македонија, во соработка со повеќе домашни и странски институции беше одбележан 9 мај - Денот на Европа.

"Најнапред би истакнала дека однесувањето да се биде во предните редови на носителите на идејата и духот на европското единство

самостојност на Република Македонија, и од тогаш дејствува на ширењето на европската идеја кај нас и на афирмирањето на нашата држава во Европа. Од 1993 година Движењето е полноправна членка на Меѓународното европско движење со седиште во Брисел и активно учествува во програмите и активностите на оваа меѓународна невладина организација.



ЛИДИЈА НЕДЕЛКОВСКА, ГЕНЕРАЛЕН СЕКРЕТАР НА ЕВРОПСКОТО ДВИЖЕЊЕ ВО РМ

НЕМА ВРАЌАЊЕ ОД ПАТОТ КОН УНИЈАТА

е вкоренето токму во Меѓународното европско движење. Во мај далечната 1948 година е одржан Европскиот конгрес во Хаг, во организација на Движењето, со присуство на неколку стотици еминентни личности и е упатена познатата порака до Европејците со која се иницирани сите клучни концепции и институции на денешната современа Европа. Тоа е една од основните причини што на Меѓународното европско движење му припадна честа да го организира Денот на Европа и секоја година да потсетува и симболично да го зацврстува европското единство", вели Лидија Неделковска, генерален секретар на Европското движење во РМ.

Европското движење во Република Македонија (ЕДРМ) е една од првите невладини организации, формирана непосредно по стекнувањето

ЕВРОПСКИ СТАНДАРДИ

"Со полноправното членство на ЕДРМ беше отворен еден исклучително значаен меѓународен лобистички канал, поволен за изразување и одбрана на европските стандарди на цивилното општество кај нас. Етаблирањето на ЕДРМ на меѓународен план беше проследено со низа активности: одржување повеќе трибини, симпозиуми и тркалезни маси. Во својот основен документ - Програмската декларација, ЕДРМ го определува своето дејствување во насока на ширење и унапредување на европската идеја, дух и единство, со цел Република Македонија да се вклучи во сите европски процеси и интеграции. ЕДРМ, исто така, ги споделува и целите на Меѓународното европско дви-

жење, а тоа се: објективно и аналитичко согледување на состојбите и перспективите на односите меѓу Република Македонија и Европската унија; развивање демократски дијалог за сите прашања на европската интеграција, како и развој на цивилното општество и негово вклучување во остварувањето на заедничките европски стремежи.

"Во изминатите 13 години - потенцира Неделковска - беа остварени значајни контакти и соработка и со другите организации на европските движења ширум Европа. Исто така, особено внимание е посветено и на информирањето на јавноста, научните кругови, младината и невладините организации за актуелните прашања на евроинтеграциите, положбата и статусот на Република Македонија во тие процеси".

Според Неделковска, Европското движење во Република Македонија и во иднина како самостојна организа-

ција ќе настојува да развие критичка, истражувачка и аналитичка мисла и однос кон евроинтеграциската политика и внатрешните реформски процеси во државава.

ЈАВНА СВЕСТ

Годинашното мото на одбележувањето на Денот на Европа беше насловено како "Чекор напред"...

"Активностите кои ги реализиравме по повод Денот на Европа 2005 имаа за цел да бидат изразени вистинските определби на граѓаните во однос на евроинтегрирањето, односно нивно мобилизирање во таа насока, како и поттикнување на јавната свест кај граѓаните за европските вредности и придобивки.

Годинашнава деветдневна манифестација почна со Младински едукативен европски камп на Пелистер каде што во текот на тридневната работа зедоа учество 100 мла-



"ЧЕКОР НАПРЕД" Е МОТОТО ПОД КОЕ СЕ ОДБЕЛЕЖА ДЕНОТ НА ЕВРОПА 2005

динци од Македонија. Оваа активност ја реализиравме во партнерска соработка со Младите европски федералисти од Македонија. Беа одржани трибини на актуелни европски теми, а особено внимание привлекоа работилниците посветени на демократското граѓанство, како и за бесмисленоста на војната и последиците врз младите. Учесниците се натпреваруваа и во квиз на зна-

ење и во изработка на графити со европски слогани. Потоа во Куманово беше одржана трибина 'Македонскиот чекор кон Европа', со учество на странски и домашни експерти, а и за младите од овој град, повторно во соработка со Младите европски федералисти се одржаа европски работилници.

Манифестацијата продолжи со Европски студентски камп на Штуловиот универ-

зитет, каде што зедоа учество сите државни универзитети од Македонија: Скопскиот, Битолскиот, Штуловиот, Тетовскиот и ФОН, со претставници на ректорските управи и студентските организации", вели Неделковска.

На 8 и 9 мај главните настани се одржаа во Скопје, со организирање музичко - сценски хепенинг на плоштадот Македонија, на кој учествуваа сите земји - членки на ЕУ, кои имаат свои амбасади во нашава земја и многу други европски институции со специјално претставување по тој повод. Вечерта на 8 мај се одржа традиционалната Свечена академија на која беа доделени наградите за евро-настан на годината и најдобри видеоклипови, а беа доделени и благодарници за успешна соработка и признанија за посебен придонес во изминатиот период.

"Исто така, по повод 9 мај,

секоја година Европското движење во Република Македонија организира меѓународна конференција на актуелна европска тема. Овој пат таа ја посветуваме на Уставот на Европа. По тој повод триесетина домашни и странски експерти зедоа учество на тема: 'Македонија меѓу усвојувањето на Уставот и приемот во Унијата'.

И на крај би сакала уште да спомнам дека и годинава, како и во изминативе 2 години, Европското движење во Република Македонија спомнатите активности по повод Денот на Европа ги реализира во соработка со: делегацијата на Европската комисија, Меѓународното европско движење, Совет на Европа, Фондацијата Конрад Аденауер и Секторот за евроинтеграција во Владата на РМ", нагласи генералниот секретар на Европското движење во РМ, Лидија Неделковска.



МАКЕДОНИЈА СООБРАКАЈ

МЕЃУНАРОДНА АВТОБУСКА СТАНИЦА РЕДОВНИ МЕЃУНАРОДНИ АВТОБУСКИ ЛИНИИ

БЕЛГРАД
ОД СКОПЈЕ - СЕКОЈ ДЕН ВО: 23:30; 23:45; 02:00;
04:00 ЧАСОТ

СОФИЈА
СКОПЈЕ - КУСТЕНДИЛ - СОФИЈА
ОД СКОПЈЕ - СЕКОЈ ДЕН ВО: 08:30; 15:00; 22:00,
23:00 ЧАСОТ

САРАЕВО
ОД СКОПЈЕ: СРЕДА 18:30 И
НЕДЕЛА 17:30; 18:30 ЧАСОТ

СКОПЈЕ - ЗАГРЕБ - ЉУБЉАНА
ОД СКОПЈЕ: СЕКОЈ ДЕН ОСВЕН ПОНЕДЕЛНИК ВО
13:00 И 17:00 ЧАСОТ

ТУРЦИЈА
СКОПЈЕ - ИСТАНБУЛ
ОД СКОПЈЕ - СЕКОЈ ДЕН ВО: 16:30; 17:00; 17:15;
18:00 И 19:00 ЧАСОТ

СКОПЈЕ - БУРСА
ОД СКОПЈЕ: САБОТА ВО 16:00 ЧАСОТ

ГЕРМАНИЈА
ОД СКОПЈЕ ЗА: МИНХЕН; ШТУДГАРТ; УЛМ;
КАРЛСРУЕ; МАНХАЈМ;
ИНГЕЛШТАД; НИРНБЕРГ; ФРАНКФУРТ; КЕЛН; БОН;
ДИЗЕЛДОРФ и ДОРТМУНД
СРЕДА, САБОТА И НЕДЕЛА ВО 9:30 ЧАСОТ

АВСТРИЈА - ВИЕНА
ОД СКОПЈЕ - СЕКОЈА НЕДЕЛА ВО 07:00 ЧАСОТ

* Освен продажба на билети за редовните автобуски линии, Македонија Сообраќај врши продажба на авиобилети за сите дестинации и организира летувања и зимувања во земјата и странство, изнајмување на автобуси

* Вршине продажба на автоделови, гуми, масло и др. за автобуси и камиони

Туристичка агенција - Скопје Стара Железничка Станица.
Информации на: Тел. 389 (02) 3111-720; 3292-155; Факс: 3292-157
Магацин - Момин Поток Тел. 389 (02) 3097-240; Факс: 3097-169
Агенција - Тетово Тел/факс 389 (044) 333-011